

Неодамна, Владата на Хашим Тачи испратила сигнали до Скопје дека привршува демаркацијата на границата, а следната работа која очекува е да се договораат, кога Владата на РМ ќе ја признае независноста на Косово.

Самото околчување на граничните меѓи со Косово беше сигнал дека нешто се крчка, но прашање е како тоа ќе го изведеме а при тоа да не ни се "налути" Белград, да не се скараме со Вашингтон, да не го подигнеме тонот со Тирана, и на крај да го "потрефиме"

ќеиот на претседателот на РМ, Бранко Црвенковски.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Во овој период Република Македонија се наоѓа во еден меѓународен политички вакуум, бидејќи нејзината ситуација или положба во регионот и пошироко е оптоварена од неколку стратешки прашања и проблеми.

Прво, проблемот со спорот со Грција, кој неприродно ни е наметнат, бидејќи генерацијата на македонските политичари на Киро Глигоров прифати да игра на ритмот на сиртаки, наместо да го рецитира, игра или да го пее - тешкото, сега како бумеранг ни се враќа. По фијаското на Самитот на НАТО во Букурешт земјава ниту има реални шанси да верува дека брзо ќе стане дел од Алијансата, а уште повеќе да се надева за влез во ЕУ.

Покрај тоа, во нашата држава постои една силна политичко-олигархиска групација, која намерно ги попречува евроатлантските процеси, затоа што доколку се воведат ред и, пред сè, закон, тогаш тие не ќе можат да рекетираат или да перат пари. Истовремено, овој влијателен фактор им шурува на сите политички движења во државава, од тоа кој треба да е на власт, кој смее да инвестира, до тоа кој може да извезува. Македонија одамна е нивно приватно заморче, кое го држат на узда. Всушност, тие знаеја дека РМ во Букурешт нема да биде примена во НАТО, како што знаат дека Грција ќе го спречува нашиот евроатлантски пат, бидејќи Грците имаат подготвено политичко-економска стратегија, која им претставува политички документ, кој го почитуваат и позицијата и опозицијата.

А, што имаат во раце нашите политичари? Едни велат дека не го даваат името и македонскиот идентитет, иако не го знаат начинот како да ги одбранат, или не знаат да бараат сојузници во ЕУ и во светот за признавање на Македонија под уставното име.



СТАНУВА ЛИ МАКЕДОНИЈА "МЕСО" ЗА ПРАВЕЊЕ ПОЛИТИЧКИ ХАМБУРГЕР?!



ПАРТНЕРОТ ВО ВЛАСТА, АЛИ АХМЕТИ КЕ БАРА ВЛАДАТА НА РМ ДА ЈА ПРИЗНАЕ РЕАЛНОСТА



Претставува ли прогласувањето на независноста на Косово проблем за функционирање на Владата на РМ? Засега не, иако ова прашање станува приоритет или е на рангот од процесот за одбрана на името Република Македонија и зачувување на националниот идентитет на Македонците. Тоа значи дека двата политички проблема стануваат врели костени, кои паралелно ќе се одвиваат и ќе влијаат врз приликите во Скопје и во соседството.

Другите, пак, велат дека знаат и умеат да се спогодат со Грците, при тоа доколку треба и името ќе го сменат, бидејќи за нив политичкиот процес за промена на името на Република Македонија не претставува национално идентификационо прашање за Македонците, туку "кочница", која треба да се надмине во договор со кумот.

СИГНАЛИ ОД ПРИШТИНА

Вториот проблем за Република Македонија претставува прашањето за признавање на независноста на Косово, кое не може вечно да се става под тепих, бидејќи прво Албанците во нашата земја би го кренале својот глас и би ја дестабилизирале државата. Тоа значи дека проблемот ни тропа на порти. Во тој случај како македонската Влада да се подготви да го признае Косово? Набрзо или во догледно време!? Според притисокот кој го врши опозиционата албанска партија ДПА, тоа прашање очигледно ќе иницира дополнителни главоболки, бидејќи околу оваа работа има силен сојузник -ДУИ, која сигурно нема да седи со скрстени раце и немо да гледа на ловориките на партијата на Тачи. Истовремено, Владата на Хашим Тачи во Приштина деновиве испрати сигнали до Скопје дека привршува демаркацијата на границата, а следната работа која очекува е да се договорот кога Владата на РМ ќе ја признае независноста на Косово.

Самото околчување на граничните

меѓи со Косово беше сигнал дека нешто се крчка, но прашање е како тоа ќе се изведе а при тоа да не ни се "налути" Белград, да не се скараме со Вашингтон, да не го подигнеме тонот со Тирана, и на крајот да го "потрефиме" кеиџот на претседателот на РМ, Бранко Црвенковски. Тоа значи дека премиерот Никола Груевски ќе има политичка мигрена, бидејќи сите се обидуваат да го уценат.

ВРЕЛИ КОСТЕНИ

Претставува ли прогласувањето на независноста на Косово проблем за функционирање на Владата на РМ? Засега не, иако ова прашање станува приоритет или е на рангот од процесот за одбрана на името Република Македонија и зачувување на националниот идентитет на Македонците. Тоа значи дека двата политички проблема стануваат врели костени, кои паралелно ќе се одвиваат и ќе влијаат врз приликите во Скопје и во соседството. Во Белград веќе знаат за процесот кој почна да се одвива на релација Приштина-Скопје и затоа преку својот амбасадор Зоран Поповиќ јасно дадоа на знаење дека нема мирно да гледаат на настаните:

"Србија има принципиелен став, од сите земји кои ќе го признаат Косово, во рок од 48 часа, да ги повлече своите амбасадори и на тој начин да го манифестира своето несогласување и протест заради признавањето на Косово. Доколку Македонија ја признае независноста на Косово, сосема сум сигурен дека последиците по нашите односи ќе

Македонија не може да се дистанцира од прашањето за признавање на независноста на Косово, а не може и да седи настрана, бидејќи нашата држава е притисната од повеќе светски центри на моќ. Брисел и Вашингтон знаат дека ја губат битката за признавање на Косово, па затоа од малите сојузници бараат поттик, кој ќе го помести процесот од мртва точка.

Како македонската Влада се подготвува да го признае Косово? Набрзо или во догледно време!? Според притисокот кој го врши опозиционата албанска партија ДПА, очигледно тоа прашање ќе иницира дополнителни главоболки, бидејќи околу оваа работа има силен сојузник во партијата на Ахмети, која сигурно нема да седи со скрстени раце и немо да гледа на ловориките кои би ги понела партијата на Тачи.

бидат многу сериозни. Ние очекуваме дека Македонија ќе продолжи со политиката, во најмала рака, на неутрален однос кон овој проблем", истакна амбасадорот Поповиќ во интервјуто дадено за А1 телевизија.

Република Македонија не може да се дистанцира од прашањето за признавање на независноста на Косово, а не може и да седи настрана, бидејќи нашата држава е притисната од повеќе светски центри на моќ. Брисел и Вашингтон знаат дека ја губат битката за признавањето на Косово, па затоа од малите сојузници бараат поттик, кој ќе



КОСОВСКОТО РАКОВОДСТВО ЈА ИСПРАТИ СМЕТКАТА

го мрдне процесот од мртвата точка. Всушност, и на Алијансата ѝ е потребна инфузија, бидејќи по политичкиот и воениот шок во Грузија не ѝ се потребни нови кризи или политички маневрирања и застои на Балканот. Геостратешките поместувања мора да бидат завршени.

Доколку Македонија се реши овој проблем да го стави на дневен ред, тогаш Србија сигурно би се решила на некој друг потег, вклучувајќи и економски пречки за транспорт на македонската стока преку српската територија. Истовремено ќе се интензивира и соработката со традиционалниот партнер Грција, која со широм отворени раце би ја поддржала акцијата на Србија за дипломатска и економска блокада на Република Македонија. Сè повеќе се верува дека и Грција е подготвена да го примени тој економски и политички притисок, бидејќи тоа ѝ оди во прилог на тезата за непризнавање на името и на идентитетот на македонската нација.

Ќе ризикува ли Грција да спроведе енергетско ембарго кон Република Македонија или тоа право ќе им го препушти на Србите!? Оваа идеја се содржи во политичкиот, стратешки документ на официјална Атина, која ќе го интензивира својот притисок врз Владата на премиерот Никола Груевски.

Но, како ќе реагираат грчките бизнисмени, кои се и најголемите инвеститори во Македонија?! Тоа никој не знае, освен што можат да ја одложат примената на одлуката, а при тоа да го повлечат грчкиот капитал кој во земјава се мери со стотици милиони евра. Македонски аналитичари сметаат дека оваа варијанта повеќе не е можна, бидејќи политичкиот амбиент одговара на желбите на Македонија, притоа поткрепувајќи се со фактот со големите девизни резерви. Тоа значи дека грчкото ембарго од деведесеттите години на минатиот век, поврзани со постоењето на РМ и со нашето име, беше поткрепено со малите македонски девизни резерви (35 милиони американски долари). Но, дали оваа игра може да се одигра како долг кон српските колеги, а притоа тоа да оди во прилог на грчките тврдења?

Прашањето за признавање на независно Косово покренува низа важни прашања, кои ги надминуваат економските и политичките можности на Република Македонија. Тоа сигурно ќе се одрази и врз домашните политички и економски прилики, кои нема да останат понастрана од движењата и од потезите на соседите, кои сигурно ќе бидат под влијание на настаните околу признавањето на независноста на Косово.

An advertisement for KRATIA. On the left is a stylized logo consisting of three overlapping, curved shapes in a dark red color. To the right of the logo, the word "КРАТИА" is written in large, bold, dark red capital letters. Below it, in smaller dark red capital letters, is the text "СИТЕ ВИДОВИ КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ" and "ТОНЕРИ И РЕЦИКЛИРАЊЕ НА ТОНЕРИ". At the bottom right, the phone number "075/ 408-687" is displayed in dark red. The background of the advertisement is a light beige color with a subtle, repeating geometric pattern.